



СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на Република
Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламацин 15 дена.

Понеделник, 1 јуни 1992
Скопје
Број 35
Год. XLVIII

Аконтацијата за 1992 година изне-
сува 12.000 денари. Овој број чини 300
денари. Жиро сметка 40100-603-12498

684.

Врз основа на член 84, став 1, алинеја 8 од Уставот на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 52/91) а во врска со член 1 и 2 од Законот за помилување („Службен весник на СРМ“ бр. 15/77), претседателот на Република Македонија донесе

ОДЛУКА

ЗА ПОМИЛУВАЊЕ НА ОСУДЕНИ ЛИЦА

I

Потполно се ослободуваат од натамошно издржување на изречената казна затвор осудените лица:

1. Османоски Рефик Рамче од с. Канатларци,
2. Веселоски Музафер Самедин од Прилеп,
3. Николоски Ванчо Ацо од с. Велгошти,
4. Серафимовски Борис Мишко од Скопје

II

Извршувањето на изречената казна затвор му се услови за 1 година на осуденото лице:

1. Китанов Васил Антонија од с. Зубово, во траење од 1 месец.

III

Извршувањето на изречената казна затвор му се услови за 3 години на осуденото лице:

1. Најдовски Кице Владо од Битола, во траење од 3 месеци.

IV

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 08-790
29 мај 1992 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Киро Глигоров, с.р.

685.

Врз основа на член 30 од Законот за надворешно-трговско работење („Службен лист на СФРЈ“ бр. 63/89) и член 5 од Уставниот закон за спроведување на Уставот на Република Македонија, Владата на Република Македонија донесе

ОДЛУКА

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА НАЧИНОТ И ОБЕМОТ ЗА ВРШЕЊЕ МАЛОГРАНИЧЕН СТОКОВ ПРОМЕТ ПОМЕЃУ РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА И РЕПУБЛИКА АЛБАНИЈА ВО 1992 ГОДИНА

1. Малограничниот стокров промет помеѓу Република Македонија и Република Албанија го вршат претпријатија регистрирани за вршење работи на извоз и увоз на стоки во малограничен промет.

2. Извозот и увозот на стоки врз основа на малограничен промет со Република Албанија во 1992 година ќе изнесува 6 милиони САД долари.

Индикативните листи за извоз и увоз на стоки дадени се во прилог 1 и 2 на оваа одлука и се нејзин составен дел.

3. Распределбата на контингентот од точка 2 на оваа одлука се врши со Стопанската комора на Македонија.

Стопанската комора на Македонија води евиденција и тримесечно да ја известува Владата на Република Македонија за реализација на оваа одлука.

4. Одлуката влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-1418/1
21 мај 1992 година
Скопје

Претседател на Владата,
д-р Никола Кљусев, с.р.

ПРИЛОГ 1

ИНДИКАТИВНА ЛИСТА

на увоз на стоки во Република Македонија од Република Албанија во малограничната бесцаринска размена

Реден број	Назив на стоките
1.	Мермер
2.	Дрвен јаглен
3.	Бакарни производи (жица, лак и профил)
4.	Месингани производи (табли и ленти)
5.	Коњак
6.	Етерични растенија
7.	Етерични масла
8.	Домати
9.	Црвена смрека
10.	Слатко од смокви
11.	Свеж зеленчук
12.	Кромид и арпаџик
13.	Свежо овошје и бостан
14.	Портокали и лимон
15.	Маслинки
16.	Сол
17.	Уметнички предмети од сребро
18.	Килими и теписи
19.	Производи на домашна ракотворба
20.	Дрвена граѓа
21.	Камилица
22.	Школки свежи
23.	Лековити растенија
24.	Школки во конзерва
25.	Цемент
26.	Битумен
27.	Глицерин
28.	Пропан – бутан гас
29.	Слатководна риба
30.	Хлороводородна киселина
31.	Електродна маса
32.	Тутун
33.	Хмељ

ПРИЛОГ 2 ПРИЛОГ – 1

ИНДИКАТИВНА ЛИСТА

на увоз на стоки во Република Албанија од Република Македонија во малограничната бесцаринска размена

Реден број	Назив на стоките
1.	Јажиња и канап
2.	Профили од пластична маса
3.	Пиво
4.	Пивски јачмен и слад
5.	Полиестер влакно
6.	Синтетичко предиво и ленти
7.	Школски и канцелариски прибор
8.	Електрични апарати за домаќинства
9.	Фрижидери
10.	Готови прехранбени производи и пијалаци
11.	Козметика и парфимерија
12.	Гумени и пластични чамци
13.	Бои и лакови
14.	Трансмисиони ремени и др. мерни инструменти
15.	Стоки за широка потрошувачка
16.	Лекови
17.	Електроопрема
18.	Материјал за производство на чевли
19.	Акумулатори
20.	Кристал, порцелан и керамички плочки
21.	Огноотпорни тули
22.	Бел лим
23.	Вино
24.	Разни платна и штофови
25.	Ориз
26.	Тутун

686.

Врз основа на член 30 од Законот за надворешно-трговско работење („Службен лист на СФРЈ“ бр.63/89) и член 5 од Уставниот закон за спроведување на Уставот на Република Македонија, Владата на Република Македонија донесе

ОДЛУКА

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА НАЧИНОТ И ОБЕМОТ ЗА ВРШЕЊЕ МАЛОГРАНИЧЕН СТОКОВ ПРОМЕТ ПОМЕЃУ РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА И РЕПУБЛИКА БУГАРИЈА ВО 1992 ГОДИНА

1. Малограничниот стокров промет помеѓу Република Македонија и Република Бугарија го вршат претпријатија регистрирани за вршење работи на извоз и увоз на стоки во малограничен промет.

2. Извозот и увозот на стоки врз основа на малограничен промет со Република Бугарија во 1992 година ќе изнесува (8) милиони САД долари.

3. Распределбата на контингентот од точка 2 на оваа одлука се врши во Стопанската комора на Македонија.

Стопанската комора на Македонија води евиденција и тромесечно да ја известува Владата на Република Македонија за реализација на оваа одлука.

4. Одлуката влегува во сила наредниот ден од објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-1419/1
21 мај 1992 година
Скопје

Претседател на Владата,
д-р Никола Кљусев, с.р.

ИНДИКАТИВНА ЛИСТА

на увоз на стоки во Република Македонија од Република Бугарија во малограничната бесцаринска размена

МЕТАЛНИ ПРОИЗВОДИ

1. Ситен земјоделски алат
2. Плетен тел за огради
3. Бодлив тел
4. Поцинкувани цевки
5. Дискови и дискети за сметачи
6. Бетонско железо
7. Багери и друга градежна механизација

ТЕКСТИЛНИ ПРОИЗВОДИ

1. Синтетичко вискозно платно
2. Кордни ткаенини
3. Волнено предиво
4. Ленени ткаенини
5. Фротирни ткаенини
6. Памучни и волсени ткаенини
7. Постелно платно
8. Синтетички и вештачки влакна
9. Килими, рачни и машински

ХЕМИСКИ ПРОИЗВОДИ

1. Оловен миним
2. Маслени бои
3. Сапун за перење
4. Метил-метакрилат
5. Бутил ацетат
6. Активни површински материи
7. Парфимерија и козметика
8. Други хемиски производи

ПРОИЗВОДИ ОД ДРВО

1. Дрвена граѓа
2. Лесонит плочи
3. Плочи од иверица

ПРЕХРАНБЕНИ ПРОИЗВОДИ

1. Свежо млеко
2. Сирења разни
3. Зеленчук сушен и свеж
4. Други прехранбени производи

ДРУГИ ПРОИЗВОДИ

1. Саден материјал
2. Порцелан
3. Стаклена амбалажа
4. Сирова кожа
5. Салонит
6. Кожна конфекција и галантерија
7. Други производи за широка потрошувачка

ПРИЛОГ – 2

ИНДИКАТИВНА ЛИСТА

на увоз на стоки во Република Бугарија од Република Македонија во малограничната бесцаринска размена

МЕТАЛНИ ПРОИЗВОДИ

1. Електрични печки и други апарати за домаќинство

2. Лиени радијатори
3. Алуминиумски конструкции и фасади

ТЕКСТИЛ И ТРИКОТАЖА

1. Итисони
2. Горна трикотажа
3. Конфекција
4. Килими
5. Чорапи
6. Декоративни ткаенини

ХЕМИСКИ ПРОИЗВОДИ

1. Бои и лакови
2. Парфимерија и козметика
3. Други хемикалии

ПРОИЗВОДИ ОД ДРВО

1. Намештај и делови

ПРЕХРАНБЕНИ ПРОИЗВОДИ

1. Чоколадни производи
2. Агрокрем и кондиторски производи
3. Пиво
4. Зачини разни
5. Други прехранбени производи

ДРУГИ ПРОИЗВОДИ

1. Саден и семенски материјал
2. Чевли
3. Санитарна керамика
4. Лустери
5. Други стоки за широка потрошувачка

687.

Врз основа на член 155 став 1 од Законот за органите на управата („Службен весник на СРМ“ бр. 40/90), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 12 мај 1992 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ВИШИ РЕПУБЛИЧКИ И РЕПУБЛИЧКИ САНИТАРНИ И ЗДРАВСТВЕНИ ИНСПЕКТОРИ ВО РЕПУБЛИЧКИОТ САНИТАРЕН И ЗДРАВСТВЕН ИНСПЕКТОРАТ

1. Владата на Република Македонија дава согласност за виши републички и републички санитарни и здравствени инспектори да бидат назначени:

1. Прим. д-р Томе Камилоски, досегашен советник на претседателот на Републичкиот комитет за труд, здравство и социјална политика

– за виши републички санитарен и здравствен инспектор за епидемиологија;

2. Д-р Михаил Гонев, досегашен виши санитарен инспектор во Републичкиот санитарен и здравствен инспекторат

– за виши републички санитарен и здравствен инспектор по хигиена;

3. Д-р Коче Цветковски, досегашен виши републички санитарен инспектор во Републичкиот санитарен и здравствен инспекторат

– за виши републички санитарен и здравствен инспектор по медицина на трудот и радиолошка заштита,

4. Инж. Јаглика Силјановска, досегашен републички санитарен инспектор за надзор на изградба во Републичкиот санитарен и здравствен инспекторат

– за виши републички санитарен и здравствен инспектор по изградба

5. Д-р Мимоза Даскалова, досегашен санитарен инспектор во Собранието на општина „Гази Баба“ – Скопје

– за виши републички здравствен инспектор по стоматолошка дејност;

6. Д-р Љуба Димковска, досегашен стручен соработник во Републичкиот комитет за труд, здравство и социјална политика

– за републички санитарен и здравствен инспектор;

7. Д-р Боро Ефтимов, досегашен заменик на претседателот на Комитетот за здравство на Собранието на град Скопје.

– за републички санитарен и здравствен инспектор.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 17-1060/3
12 мај 1992 година
Скопје

Претседател на Владата,
д-р Никола Кљусев, с.р.

688.

Врз основа на член 153 став 3 од Законот за органите на управата („Службен весник на СРМ“ бр. 40/90), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 12 мај 1992 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА СОВЕТНИК НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА РЕПУБЛИЧКИОТ КОМИТЕТ ЗА ТРУД, ЗДРАВСТВО И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА

1. Д-р Томе Камилоски се разрешува од должноста советник на претседателот на Републичкиот комитет за труд, здравство и социјална политика, поради заминување на друга должност.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 17-1130/2
12 мај 1992 година
Скопје

Претседател на Владата,
д-р Никола Кљусев, с.р.

689

Врз основа на член 155 став 1 од Законот за органите на управата („Службен весник на СРМ“ бр. 40/90), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 12 мај 1992 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ИНСПЕКТОРИ ЗА ПАТЕН СООБРАЌАЈ ВО ПОДРАЧНИТЕ ОРГАНИЗАЦИОНИ ЕДИНИЦИ НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА УРБАНИЗАМ, ГРАДЕЖНИШТВО, СООБРАЌАЈ И ЕКОЛОГИЈА

1. Владата на Република Македонија дава согласност за инспектори за патен сообраќај во подрачните организациони единици на Министерството за урбанизам, градежништво, сообраќај и екологија да бидат назначени:

1. Владимир Костадинов, дипл. сообраќаен инженер

– за инспектор во патниот сообраќај во регионот на Битола, Ресен и Демир Хисар

2. Горѓи Наков, дипл. сообраќаен инженер

– за инспектор во патниот сообраќај за регионот Кочани, Делчево, Винаца и Берово

3. Владимир Ристевски, дипл. сообраќаен инженер

– за инспектор во патниот сообраќај за регионот Прилеп, Крушево и Македонски Брод.

4. Милан Филипов, дипл. сообраќаен инженер
– за инспектор во областа на патниот сообраќај за регионот Титов Велес, Неготино и Кавадарци.

5. Благој Давчевски, дипл. сообраќаен инженер
– за инспектор во областа на патниот сообраќај за регионот Штип, Прибиштип и Свети Николе.

6. Трајче Арсовски, дипл. сообраќаен инженер
– за инспектор во патниот сообраќај во регионот Куманово и Кратово.

7. Ѓорѓи Гегов, дипл. сообраќаен инженер
– за инспектор во патниот сообраќај во регионот Струмица и Радовиш.

8. Паскал Угриновски, дипл. сообраќаен инженер
– за инспектор во патниот сообраќај во регионот Гостивар и Дебар.

II Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 17-1219/4
12 мај 1992 година
Скопје

Претседател на Владата,
д-р Никола Кљусев, с.р.

690.

Врз основа на член 155 став 1 од Законот за органите на управата („Службен весник на СРМ“ бр. 40/90), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 12 мај 1992 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА ПОВТОРНО НАЗНАЧУВАЊЕ РЕПУБЛИЧКИ САНИТАРНИ И ЗДРАВСТВЕНИ ИНСПЕКТОРИ ВО РЕПУБЛИЧКИОТ САНИТАРЕН И ЗДРАВСТВЕН ИНСПЕКТОРАТ

1. Владата на Република Македонија дава согласност за републички санитарни и здравствени инспектори во Републичкиот санитарен и здравствен инспекторат повторно да бидат назначени:

За подрачна единица – Битола:

1. Васко Вељановски, доктор на медицина;
2. Владимир Кендровски, доктор на медицина;
3. Снежана Стоилова, доктор на медицина;

– за Подрачна единица – Гостивар:

4. Силвана Петковска, доктор на медицина;

– за Подрачна единица – Дебар;

5. Даци Илбер, доктор на медицина;

– за Подрачна единица – Крива Паланка;

6. Ленче Максимовска, доктор на медицина;

– за Подрачна единица – Куманово:

7. Брзинка Станковска, доктор на медицина;

за Подрачна единица – Охрид:

8. Новица Шуменковски, доктор на медицина.

9. Александар Милошевски, доктор на медицина;

за Подрачна единица – Прилеп:

10. Мимоза Христовска, доктор на медицина;

за Подрачна единица – Пробиштип:

11. Љупчо Милевски, доктор на медицина;

за Подрачна единица – Скопје-Центар:

12. Искра Шатева-Пушевска, доктор на медицина, специјалист по медицина на трудот;
13. Ленче Јовановска, доктор на медицина.

14. Павле Лазаров, доктор на медицина;

за Подрачна единица – Скопје-Карпош:

15. Златанка Димитровска, доктор на медицина, специјалист по хигиена

16. Симо Божиновски, доктор на медицина;

17. Јованка Костовска, доктор на медицина;

18. Радмила Гештаковска, доктор на медицина;

за Подрачна единица – Скопје-Чаир:

19. Вера Менковска, доктор на медицина, специјалист по училишна медицина;

за Подрачна единица – Скопје-Кисела Вода:

20. Наум Василевски, доктор на медицина, специјалист по медицина на трудот;

21. Роза Малеска, доктор на медицина;

за Подрачна единица – Струга:

22. Владимир Бунчевски, доктор на медицина;

23. Ахмети Берна, доктор на медицина;

за Подрачна единица – Струмица:

24. Спасе Новески, доктор на медицина, специјалист по микробиологија;

за Подрачна единица – Тетово:

25. Ахмети Рамадан, доктор на медицина;

26. Кадрија Кадри, доктор на медицина;

за Подрачна единица – Кичево:

27. Керими Неџудин, доктор на медицина

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 17-1308/3
12 мај 1992 година
Скопје

Претседател на Владата,
д-р Никола Кљусев, с.р.

691.

Врз основа на член 155 став 1 од Законот за органите на управата („Службен весник на СРМ“ бр. 40/90), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 12 мај 1992 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ВИШИ РЕПУБЛИЧКИ ПАЗАРНИ ИНСПЕКТОРИ И РЕПУБЛИЧКИ ИНСПЕКТОРИ ВО РЕПУБЛИЧКИОТ ПАЗАРЕН ИНСПЕКТОРАТ

1. Владата на Република Македонија дава согласност за виши републички пазарни инспектори и републички инспектори во Републичкиот пазарен инспекторат да бидат назначени:

I. Виши републички пазарни инспектори:

1. Круме Кочов, републички пазарен инспектор во Републичкиот пазарен инспекторат;

2. Иванка Стојчевска, републички пазарен инспектор во Републичкиот пазарен инспекторат;

3. Александар Димитров, вработен во Собранието на општина „Чаир“ – Скопје;

II. Републички пазарни инспектори во подрачните единици:

1. Томислав Митровски, вработен во „Југ-Турист“ – Куманово;

2. Елица Стојановска, пазарен инспектор во Министерството за стопанство;

3. Антигона Циривири, вработена во „Стактарница“ – Скопје,

4. Велко Николоски, вработен во Градска конференција на Сојузот на резервните воени старешини на Скопје;

5. Стефанија Илиевска-Калевска, проектант дизајнер во „Димче Еребица“;

6. Елизабета Серафимова, пазарен инспектор во Министерството за стопанство;

7. Рајна Пановска, вработена во Собранието на општина Штип;

8. Биљана Тодоровска, вработена како вешто лице во Републичкиот завод за вештачење.

9. Вера Каранџулоска, вработена во АД „Лозар“

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 17-1590/1
12 мај 1992 година
Скопје

Претседател на Владата,
д-р **Никола Кљусев** с.р.

692.

Врз основа на член 153 став 3 од Законот за органите на управата („Службен весник на СРМ“ бр. 40/90), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 12 мај 1992 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА МИНИСТЕРОТ ЗА СТОПАНСТВО

1. За советник на министерот за стопанство се назначува Златко Димовски, досегашен самостоен советник во Министерството за стопанство.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 17-1175/2
12 мај 1992 година
Скопје

Претседател на Владата,
д-р **Никола Кљусев**, с.р.

693.

Врз основа на член 153 став 3 од Законот за органите на управата („Службен весник на СРМ“ бр. 40/90), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 12 мај 1992 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОТСЕКРЕТАР ВО МИНИСТЕРСТВОТО ЗА НАУКА

1. За потсекретар во Министерството за наука се назначува м-р Ферит Вељан, досегашен потсекретар во Републичкиот комитет за наука, технолошки развој и информатика.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 17-1366/2
12 мај 1992 година
Скопје

Претседател на Владата,
д-р **Никола Кљусев**, с.р.

694.

Врз основа на член 153 став 3 од Законот за органите на управата („Службен весник на СРМ“ бр. 40/90), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 12 мај 1992 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК НА МИНИСТЕРОТ ЗА НАУКА

1. За помошник на министерот за наука, за информатика, се назначува Тошо Мишевски, досегашен помошник на претседателот на Републичкиот комитет за наука, технолошки развој и информатика.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 17-1367/2
12 мај 1992 година
Скопје

Претседател на Владата,
д-р **Никола Кљусев**, с.р.

695.

Врз основа на член 153 став 3 од Законот за органите на управата („Службен весник на СРМ“ бр. 40/90), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 12 мај 1992 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА МИНИСТЕРОТ ЗА НАУКА

1. За советник на министерот за наука, за технолошки развој, се назначува Викторија Бабамова, досегашен советник на претседателот на Републичкиот комитет за наука, технолошки развој и информатика.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 17-1368/2
12 мај 1992 година
Скопје

Претседател на Владата,
д-р **Никола Кљусев**, с.р.

696.

Врз основа на член 153 став 3 од Законот за органите на управата („Службен весник на СРМ“ бр. 40/90), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 12 мај 1992 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА МИНИСТЕРОТ ЗА НАУКА

1. За советник на министерот за наука, за информатика, се назначува Владимир Павлески, досегашен советник на претседателот на Републичкиот комитет за наука, технолошки развој и информатика.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 17-1369/2
12 мај 1992 година
Скопје

Претседател на Владата,
д-р **Никола Кљусев**, с.р.

697.

Врз основа на член 153 став 3 од Законот за органите на управата („Службен весник на СРМ“ бр. 40/90), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 12 мај 1992 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА МИНИСТЕРОТ ЗА НАУКА

1. За советник на министерот за наука, за техничка култура, се назначува м-р Митко Камчевски, досегашен заменик на секретарот на Републичката заедница за научноистражувачка дејност, преземен во Министерството за наука.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 17-1370/2
12 мај 1992 година
Скопје

Претседател на Владата,
д-р **Никола Кљусев**, с.р.

698.

Врз основа на член 153 став 3 од Законот за органите на управата („Службен весник на СРМ“ бр. 40/90), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 12 мај 1992 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА МИНИСТЕРОТ ЗА НАУКА

1. За советник на министерот за наука се назначува д-р Илија Димовски, досегашен секретар на Републичката заедница за научноистражувачка дејност, преземен во Министерството за наука.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 17-1371/2
12 мај 1992 година
Скопје

Претседател на Владата,
д-р **Никола Кљусев**, с.р.

699.

Врз основа на член 153 став 3 од Законот за органите на управата („Службен весник на СРМ“ бр. 40/90), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 12 мај 1992 година, донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК ВО ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

1. За советник во Владата на Република Македонија се назначува Слободанка Манева, досегашен директор и главен уредник на Новинско-издавачката организација „Трудбеник“ – Скопје.

2. Именуваната се распоредува на работи и задачи советник за информативно-истражувачка дејност во Кабинетот на претседателот на Владата на Република Македонија.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 17-1589/1
12 мај 1992 година
Скопје

Претседател на Владата,
д-р **Никола Кљусев**, с.р.

700.

Врз основа на член 153 став 3 од Законот за органите на управата („Службен весник на СРМ“ бр. 40/90), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 12 мај 1992 година, донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК НА МИНИСТЕРОТ ЗА СТОПАНСТВО**

1. За помошник на министерот за стопанство, раководител на Секторот за мало стопанство, се назначува Параскева Чатмова, досегашен раководител на Маркетинг служба на „Киро Кучук“ – Титов Велес.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 17-1599/1
12 мај 1992 година
Скопје

Претседател на Владата,
д-р **Никола Кљусев**, с.р.

701.

Врз основа на член 153 став 3 од Законот за органите на управата („Службен весник на СРМ“ бр. 40/90), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 12 мај 1992 година, донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОТСЕКРЕТАР ВО МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА**

1. За потсекретар во Министерството за труд и социјална политика се назначува Величко Андреевски, досегашен самостоен стручен соработник во Републичкиот завод за унапредување на социјалните дејности, преземен во Министерството за труд и социјална политика.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 17-1600/1
12 мај 1992 година
Скопје

Претседател на Владата,
д-р **Никола Кљусев**, с.р.

702.

Врз основа на член 46 став 5 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 12 мај 1992 година, донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА ЗООЛОШКАТА ГРАДИНА „СКОПЈЕ“–СКОПЈЕ**

1. Владата на Република Македонија дава согласност на Одлуката на Работничкиот совет на Зоолошката градина „Скопје“–Скопје, со која за директор повторно е именуван Иван Лазовски, правник.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 17-1568/1
12 мај 1992 година
Скопје

Претседател на Владата,
д-р **Никола Кљусев**, с.р.

703.

Врз основа на член 252 од Законот за предучилишно и основно воспитание и образование („Службен весник на СРМ“ бр. 19/83, 29/89, 11/91 и 40/91), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 12 мај 1992 година, донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РАБОТОВОДЕН ОРГАН НА ООЗТ ЦОУ „КОЛЕ КАНИНСКИ“ – БИТОЛА**

1. Владата на Република Македонија дава согласност на Одлуката на Работничкиот совет на ООЗТ ЦОУ „Коле Канински“ – Битола, со која за индивидуален работороден орган на училиштето е именуван Јордан Шарковски, наставник по хемија и биологија во ова училиште.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 17-610/17
12 мај 1992 година
Скопје

Претседател на Владата,
д-р **Никола Кљусев**, с.р.

704.

Врз основа на член 252 од Законот за предучилишно и основно воспитание и образование („Службен весник на СРМ“ бр. 19/83, 29/89, 11/91 и 40/91), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 12 мај 1992 година, донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РАБОТОВОДЕН ОРГАН НА ЦОУ „ЛИРИЈА“ С. ОТЉА – КУМАНОВО**

1. Владата на Република Македонија дава согласност на Одлуката на Соборот на работните луѓе на ЦОУ „Лирија“ с. Отља, Куманово, со која за индивидуален работороден орган на училиштето е именуван Фикрет Абдулаи, досегашен вршител на должноста.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 17-610/18
12 мај 1992 година
Скопје

Претседател на Владата,
д-р **Никола Кљусев**, с.р.

705.

Врз основа на член 252 од Законот за предучилишно и основно воспитание и образование („Службен весник на СРМ“ бр. 19/83, 29/89, 11/91 и 40/91), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 12 мај 1992 година, донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РАБОТОВОДЕН ОРГАН НА РО ОУ „БРАТСТВО–ЕДИНСТВО“ – ОХРИД**

1. Владата на Република Македонија дава согласност на Одлуката на Советот на РО ОУ „Братство – единство“ – Охрид, со која за индивидуален работоводен орган на училиштето повторно е именуван Лилјана Мишева, професор.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 17-610/19
12 мај 1992 година
Скопје

Претседател на Владата,
д-р **Никола Кљусев**, с.р.

706.

Врз основа на член 252 од Законот за предучилишно и основно воспитание и образование („Службен весник на СРМ“ бр. 19/83, 29/89, 11/91 и 40/91), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 12 мај 1992 година, донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РАБОТОВОДЕН ОРГАН НА РО ЦОУ „КОЧО РАЦИН“ – ОХРИД**

1. Владата на Република Македонија дава согласност на Одлуката на Советот на РО ЦОУ „Кочо Рацин“ – Охрид, со која за индивидуален работоводен орган на училиштето повторно е именуван Благоја Недески, наставник по македонски и француски јазик.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 17-610/20
12 мај 1992 година
Скопје

Претседател на Владата,
д-р **Никола Кљусев**, с.р.

707.

Врз основа на член 252 од Законот за предучилишно и основно воспитание и образование („Службен весник на СРМ“ бр. 19/83, 29/89, 11/91 и 40/91), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 12 мај 1992 година, донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РАБОТОВОДЕН ОРГАН НА РО ЦОУ „ДЕБРИЦА“ – С. БЕЛЧИШТА, ОХРИД**

1. Владата на Република Македонија дава согласност на одлуката на советот на РО ЦОУ „Дебрица“ – с. Белчишта, Охрид, со која за индивидуален работоводен орган на училиштето повторно е именуван Јоце Китески, професор по историја

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 17-610/21
12 мај 1992 година
Скопје

Претседател на Владата,
д-р **Никола Кљусев**, с.р.

708.

Врз основа на член 252 од Законот за предучилишно и основно воспитание и образование („Службен весник на СРМ“ бр. 19/83, 29/89, 11/91 и 40/91), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 12 мај 1992 година, донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РАБОТОВОДЕН ОРГАН НА РО ОУ „ХРИСТО УЗУНОВ“ – ОХРИД**

1. Владата на Република Македонија дава согласност на Одлуката на Советот на РО ОУ „Христо Узунов“ – Охрид, со која за индивидуален работоводен орган на училиштето повторно е именуван Добре Гурчиноски, професор.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 17-610/22
12 мај 1992 година
Скопје

Претседател на Владата,
д-р **Никола Кљусев**, с.р.

709.

Врз основа на член 252 од Законот за предучилишно и основно воспитание и образование („Службен весник на СРМ“ бр. 19/83, 29/89, 11/91 и 40/91), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 12 мај 1992 година, донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РАБОТОВОДЕН ОРГАН НА РО ЦОУ „НАУМ ОХРИДСКИ“ С. ПЕШТАНИ – ОХРИД**

1. Владата на Република Македонија дава согласност на Одлуката на Советот на РО ЦОУ „Наум Охридски“ с. Пештани, Охрид, со која за индивидуален работоводен орган на училиштето повторно е именуван Крсте Бимбилоски, одделенски наставник.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 17-610/23
12 мај 1992 година
Скопје

Претседател на Владата,
д-р **Никола Кљусев**, с.р.

710.

Врз основа на член 252 од Законот за предучилишно и основно воспитание и образование („Службен весник на СРМ“ бр. 19/83, 29/89, 11/91 и 40/91), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 12 мај 1992 година, донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РАБОТОВОДЕН ОРГАН НА РО ЦОУ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ С. КОСЕЛ – ОХРИД**

1. Владата на Република Македонија дава согласност на Одлуката на Советот на РО ЦОУ „Гоце Делчев“ – с. Косел, Охрид со која за индивидуален работоводен орган на училиштето повторно е именуван Драган Недески, наставник по македонски јазик

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 17-610/24
12 мај 1992 година
Скопје

Претседател на Владата,
д-р **Никола Кљусев**, с.р.

711.

Врз основа на член 252 од Законот за предучилишно и основно воспитание и образование („Службен весник на СРМ“ бр. 19/83, 29/89, 11/91 и 40/91), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 12 мај 1992 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РАБОТОВОДЕН ОРГАН НА ООЗТ ЦОУ „БОШКО БУХА“ С. ГЛУМОВО – СКОПЈЕ

1. Владата на Република Македонија дава согласност на Одлуката на Работничкиот совет на ООЗТ ЦОУ „Бошко Буха“ с. Глумово, Скопје, со која за индивидуален рабoтoвoдeн орган на училиштето е именуван Имер Јакупи, наставник по историја и географија.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 17-610/25
12 мај 1992 година
Скопје

Претседател на Владата,
д-р **Никола Кљусев**, с.р.

712.

Врз основа на член 252 од Законот за предучилишно и основно воспитание и образование („Службен весник на СРМ“ бр. 19/83, 29/89, 11/91 и 40/91), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 12 мај 1992 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РАБОТОВОДЕН ОРГАН НА ОУ „ВЛАЗРИМИ“ С. ДОБРОШТЕ – ТЕТОВО

1. Владата на Република Македонија дава согласност на Одлуката на Советот на ОУ „Влазрими“ с. Доброште, Тетово, со која за индивидуален рабoтoвoдeн орган на училиштето е именуван Бајрам Јашари, професор по албански јазик.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 17-610/26
12 мај 1992 година
Скопје

Претседател на Владата,
д-р **Никола Кљусев**, с.р.

713.

Врз основа на член 252 од Законот за предучилишно и основно воспитание и образование („Службен весник на СРМ“ бр. 19/83, 29/89, 11/91 и 40/91), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 12 мај 1992 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РАБОТОВОДЕН ОРГАН НА ЦОУ „ГЕРАС ЦУНЕВ“ С. ПРОСЕНИКОВО – СТРУМИЦА

1. Владата на Република Македонија дава согласност на Одлуката на Советот на ЦОУ „Герас Цунев“ с. Просениково, Струмица, со која за индивидуален рабoтoвoдeн орган на училиштето повторно е именуван Борис Јанев, наставник по историја и географија.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 17-610/27
12 мај 1992 година
Скопје

Претседател на Владата,
д-р **Никола Кљусев**, с.р.

714.

Врз основа на член 252 од Законот за предучилишно и основно воспитание и образование („Службен весник на СРМ“ бр. 19/83, 29/89, 11/91 и 40/91), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 12 мај 1992 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РАБОТОВОДЕН ОРГАН НА ЦОУ „САНДО МАСЕВ“ – СТРУМИЦА

1. Владата на Република Македонија дава согласност на Одлуката на Советот на ЦОУ „Сандо Масев“ – Струмица, со која за индивидуален рабoтoвoдeн орган на училиштето повторно е именуван Панчо Панов, професор по географија.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 17-610/28
12 мај 1992 година
Скопје

Претседател на Владата,
д-р **Никола Кљусев**, с.р.

715.

Врз основа на член 255 од Законот за насоченото образование („Службен весник на СРМ“ бр. 16/85, 29/86, 7/88, 18/89, 29/89, 12/90, 11/91 и 40/91), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 12 мај 1992 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА НЕДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РАБОТОВОДЕН ОРГАН НА УСО „КОЛЕ НЕДЕЛКОВСКИ“ – ТИТОВ ВЕЛЕС

1. Владата на Република Македонија не дава согласност на Одлуката на Работничкиот совет на Училиштето за средно образование „Коле Неделковски“ – Титов Велес, со која за индивидуален рабoтoвoдeн орган на училиштето повторно е именувана Благојка Ончевска, дипл. технолог.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 17-611/4
12 мај 1992 година
Скопје

Претседател на Владата,
д-р **Никола Кљусев**, с.р.

716.

Врз основа на член 35 од Законот за библиотечната дејност („Службен весник на СРМ“ бр. 35/84), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 12 мај 1992 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РАБОТОВОДЕН ОРГАН НА ОПШТИНСКАТА МАТИЧНА БИБЛИОТЕКА „БЛАГОЈ ЈАНКОВ-МУЧЕТО“ – СТРУМИЦА

1. Владата на Република Македонија дава согласност на Одлуката на Советот на Општинската матична библиотека „Благој Јанков – Мучето“ – Струмица, со која за индивидуален рабoтoвoдeн орган на Библиотеката е именувана Сава Самаракова, професор по македонски јазик и литература и досегашен вршител на должноста.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 17-1569/1
12 мај 1992 година
Скопје

Претседател на Владата,
д-р **Никола Кљусев**, с.р.

717.

Врз основа на член 7 од Законот за воведување обврска за плаќање при патување во странство („Службен весник на Република Македонија“, бр. 26/92), министерот за финансии донесува

УПАТСТВО ЗА НАЧИНОТ НА ПЛАЌАЊЕ НА ОБВР- СКАТА ПРИ ПАТУВАЊЕ ВО СТРАНСТВО

1. Плаќањето на обврската при патување во странство (во натамошниот текст: излезна такса) се врши согласно Законот за воведување обврска за плаќање при патување во странство и ова упатство.

2. Излезната такса се плаќа при секое излегување од Република Македонија во ефективни странски пари, во висина од 30 ДЕМ или противвредност на овој износ во друга странска конвертибилна валута, утврдена со Одлуката за видовите на девизи кои се предмет на купување и продавање на девизниот пазар и начинот на искажување на курсевите на тие девизи („Службен весник на РМ“, бр. 29/92).

Доколку излезната такса се плаќа во противвредност во друга странска конвертибилна валута и износот на противвредноста на 30 ДЕМ со заокружување е поголем, разликата на износот за кој не се обезбедува враќање на остатокот во новчаница или во ковани пари што не се во оптек, исплатата на остатокот се врши во денари по принцип на менувачки работи.

3. Правото за ослободување од обврската за плаќање на излезна такса во случаите пропишани со член 3 од Законот, граѓанинот го остварува со приложување соодветна документација на царинските служби за граничните премини и на аеродромите и тоа:

- граѓаните кои се наоѓаат на привремена работа во странство и членовите на нивното потесно семејство (брачен другар, деца и родители) кои живеат во местото на привремениот престој во странство – дозвола за работа и одобрен престој;

- граѓаните вработени во домашни претпријатија и други правни лица, односно во државните органи, а се упатени на работа во странство – документ што го издава претпријатието и друго правно лице односно државен орган со кој лицето односно лицата се упатуваат на работа во странство со назначување на земјата во која се упатуваат и периодот на упатување на работа;

- граѓаните кои се непосредно извршители во меѓународниот сообраќај, како и водачите на туристичките агенции при водење на туристи во странство во организирани аранжмани, службен налог за непосредните извршители во меѓународниот сообраќај односно список на туристичкото патување во странство заверен од организацијата со определување на лицето – водач на групата со службен налог;

- граѓаните кои одат на лекување во странство и лицата кои ги придружуваат – упат и одобрение од надлежните здравствени институции, а за придружниците – решение за задолжително придружување;

- граѓаните – двосопственици на имот кога ја преминуваат границата заради остварување на своите права во врска со тие имоти – документ за поседување имот;

- учениците и студентите кои се наоѓаат на редовно школување во странство – документ од соодветна странска образовна институција со која се докажува дека лицето е на редовно школување;

- граѓаните кои примаат пензија и инвалиднина во странство – документ дека лицето пензијата односно инвалиднината ја прима во странство;

- државните делегации – одлука на Собранието на Република Македонија, односно одлука на Владата на Република Македонија.

4. Излезна такса, според Законот, не се плаќа при преминувањето на границата за купување во фри шоповите.

Во случаите од став 1 на оваа точка, при преминувањето на границата им се задржува пасошот.

5. Средствата на име излезна такса се уплатуваат кај Стопанска банка – А.Д. – Скопје или Комерцијална банка А.Д. – Скопје, за што граѓанинот добива соодветна потврда. Потврдата за платена такса важи еднократно и се одзема при минувањето на граничниот премин.

6. Граѓанинот кој има платено излезна такса, а патувањето во странство не го реализира односно платил такса, а според законот е ослободен од обврската за плаќање има право на враќање на платената излезна такса. Решение за враќање на платена излезна такса донесува министерот за финансии.

7. Граѓанинот кој нема уплатено излезна такса кај банките од точка 5 на ова упатство, може обврската да ја намира кај царинските служби на граничните премини и аеродромите. За уплатените средства царинската служба издава потврда во три примероци од кои еден примерок за странката, еден кој служи за предавање на средствата во банката и еден за службата.

Средствата од став 1 на оваа точка царинските служби ги предаваат на Стопанската банка – А.Д. – Скопје, со приложена спецификација во која се означени сериските броеви на уплатниците и апоените на ефективните странски пари, на начин и во рок што меѓусебно ќе го договорат.

8. За уплатените средства на име излезна такса банките од точка 5 на ова упатство и царинските служби издаваат потврди означени со сериски број, во која се наведува лицето за која се врши уплата со податоци за бројот на пасошот, земјата во која се патува, ознака и износ на валутата, курсот на денарската противвредност.

Потврдата може да се однесува и за уплата на повеќе лица, кои поединечно се наведуваат.

Печатењето на потврдите го обезбедуваат банките од точка 5 на ова упатство.

9. За уплатените средства на име излезна такса банките од точка 5 на ова упатство воспоставуваат евиденција, а средствата ги пренесуваат на своите сметки во странство за сметка на Народната банка на Република Македонија со назнака девизни резерви на Република Македонија.

10. Стопанска банка – А.Д. – Скопје, Комерцијална банка – А.Д. – Скопје и царинските служби за уплатената излезна такса изготвуваат декаден извештај, кој го поднесуваат до Народната банка на Република Македонија и Министерството за финансии во рок од 3 работни дена по истекот на декадата. Во извештајот средствата се искажуваат во оригинални валути, а на крај се искажува во ДЕМ. Во извештајот се искажува и денарската противвредност по курс на крај на декадата, како и износи за вратена такса по решение на министерот за финансии.

11. Контрола на наплатувањето и уплатувањето на средствата на име излезна такса врши Народната банка на Македонија.

12. Ова упатство влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 08-4089/2
25 мај 1992 година
Скопје

Министер за финансии,
м-р Методија Тошевски, с.р.

718.

Врз основа на член 70 став 1 точка 5 и член 100 од Законот за Народната банка на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“, бр. 26/92), гувернерот на Народната банка на Република Македонија донесе

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА НАЧИНОТ НА ВРШЕЊЕ НА МЕНУВАЧКИ РАБОТИ, ОДОБРУВАЊЕ НА АВАНСОТ И ПРЕНОС НА ДЕВИЗИ НА СМЕТКИТЕ НА НАРОДНАТА БАНКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Во Одлуката за начинот на вршење на менувачки работи, одобрување на аванси, и пренос на девизи на сметките на Народната банка на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“, бр. 29/92) се вршат следните измени и дополнувања:

1. Ставот 2 на точката 1 се менува и гласи:

„Под менувачки работи во смисла на оваа одлука се подразбира и откупот на ефективни странски пари и девизи остварени по пат на дознака од странство како и девизи од девизни штедни влогови на граѓаните по стапувањето во сила на оваа одлука кои се продаваат на овластената банка заради купување станови и деловен простор. Под девизи во смисла на оваа Одлука не се подразбираат депонираните девизни штедни влогови на граѓаните кај банките пред стапување во сила на оваа Одлука“.

2. Во ставот 1 на точката 3 се бришат зборовите „и на граѓани на Република Македонија на привремена работа во странство“ а после зборот „исклучително“ се додаваат зборовите „во валута и средство кое било предмет на откуп и“.

3. Во ставот 1 на точката 4 после зборот „банки“ се става записка и се додаваат зборовите „Поштенската штедилница“.

4. Во ставот 1 на точката 7 после зборовите „овластените банки“ се става записка и се додаваат зборовите „Поштенската штедилница“.

5. Ставот 1 на точката 8 се менува и гласи: „овластената банка, односно Поштенската штедилница е должна на овластениот менувач односно на Поштенската единица благајна да му ги доставува упатствата, важечката листа на курсевите, обрасците на потврдите за купување, односно за продажба и други обрасци што се користат во вршењето на менувачките работи. Во ставот 3 на истата точка после зборот „банка“ се става записка и се додаваат зборовите „односно Поштенската штедилница“.

6. Точката 10 се менува и гласи: „Народната банка на Република Македонија на овластените банки и на Поштенската штедилница им плаќа 4% провизија за откупените странски средства за плаќање пресметани на денарската противвредност по куповниот курс за ефектива односно чекови и кредитни писма“.

7. Точката 11 се менува и гласи:

„Ако менувачките работи од точка 1 став 1 на оваа Одлука ги вршат овластени менувачи, менувачката провизија што овластената банка им ја плаќа на овластените менувачи за вршење на тие работи изнесува најмалку 2%, а менувачката провизија која овластената банка ја плаќа на Автоматосојузот на Република Македонија за продадените бензински бонови и бонови за патарина изнесува 2%“.

8. Во точката 12 се бришат зборовите „домашните“ а бројот „1%“ се заменува со бројот „2%“ како и зборовите „ефективни странски пари“ се заменуваат со зборот „девизи“.

9. Во ставот 1 на точката 14 после зборовите „овластените банки“ се додаваат зборовите „и Поштен-

ската штедилница“, а во ставот 3 на истата точка се бришат зборовите „во целина им“.

10. Во ставот 1 на точката 15 после зборовите „овластените банки“ се додаваат зборовите „и на Поштенската штедилница“, а во ставот 2 на истата точка после зборовите „овластената банка“ се додаваат зборовите „односно Поштенската штедилница“. Исто така во ставот 3 на истата точка после зборовите „овластената банка“ се додаваат зборовите „односно на Поштенската штедилница“.

11. После ставот 1 во точката 16 се додава нов став кој гласи:

„Авансите одобрени на Поштенската штедилница, поштенските единици ги користат со издавање на налог за задолжување на жиро-сметката на Поштенската штедилница во висина на денарската противвредност на откупените странски средства за плаќање“. Постојниот став 2 на истата точка станува став 3.

12. Во ставовите 1,2 и 3 на точката 17 после зборовите „овластената банка“ се додаваат зборовите „односно Поштенската штедилница“.

Во ставот 2 на истата точка зборот „искористениот“ се заменува со зборот „неискористениот“.

13. Во ставот 1 и 2 на точката 18 после зборовите „овластената банка“ се додаваат зборовите „односно Поштенската штедилница“.

14. Во ставот 1 на точката 19 после зборовите „овластената банка“ се става записка и се додаваат зборовите „односно Поштенската штедилница“.

15. Во ставот 1 на точката 20 зборовите „во рок од пет дена од денот на истекот на односната декада“ се заменуваат со зборовите „до крајот на наредната декада“. После ставот 2 на истата точка се додава став 3 кој гласи: „Странските средства на плаќање кои ќе ги откупат поштенските единици, Поштенската штедилница ги пренесува преку банките овластени за работа со странство на начин утврден во точката 19 на оваа Одлука“.

16. Во ставот 2 на точката 23 после зборовите „овластената банка“ се става записка и се додаваат зборовите „односно на поштенската штедилница“. Во ставот 4 на истата точка, после зборовите „затезна камата“ се брише точката и се додаваат зборовите „согласно прописите со кои Народната банка на Република Македонија ги утврдува каматните стапки“.

17. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

О. бр. 03/2
26 м.ј 1992 година
Скопје

Гувернер на Народната банка
на Република Македонија,
м-р Ѓорко Ставровски, с. р.

719.

Уставниот суд на Република Македонија, врз основа на член 20 од Законот за основите на постапката пред Уставниот суд на Македонија и за правното дејство на неговите одлуки, на седницата одржана на 6 мај 1992 година, донесе

ОДЛУКА

1. СЕ УКИНУВААТ точка I подточка 1 и точка II од Одлуката за измени и дополнување на Правилникот за распределба на станови на работниците во Претпријатието во општествена сопственост „Дом на културата“ во Битола, донесена од Работничкиот совет на 2 ноември 1991 година.

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“ и во Домот на културата на начин предвиден за објавување на општите акти.

3. Уставниот суд на Република Македонија, со Решение У, бр. 197/91 од 17 февруари 1992 година,

повеќе постапка за оценување уставноста и законитоста на одредбите од одлуката означени во точката 1 од оваа одлука, затоа што се постави прашањето за нивната согласност со Уставот и со закон.

4. На седницата Судот утврди дека во точка I под точка 1 од Одлуката е определено како членови на семејното домаќинство на работникот да не се сметаат лицата кои формирале посебно семејно домаќинство иако не се во работен однос односно не остваруваат приход. Во точка II од Одлуката е предвидено таа да се применува веднаш по донесувањето.

5. Согласно член 52 од Уставот на Република Македонија законите и другите прописи се објавуваат пред да влезат во сила.

Според член 9 став 2 од Законот за станбените односи („Службен весник на СРМ“ бр. 48/88 и 1/90) како членови на семејното домаќинство на носителот на станарско право се сметаат брачниот другар, децата на носителот на станарското право и на неговиот брачен другар, внуците кои од своето раѓање живееле со носителот на станарско право, како и лицата кои носителот на станарското право според законот е должен да ги издржува односно лицата кои според законот се должни да го издржуваат носителот на станарско право, а кои заедно со него живеат трајно.

Од означената законска одредба произлегува дека кругот на семејното домаќинство е утврден со закон и истиот не може да се менува со општ акт на организациите.

Со оглед на тоа што во точка I подточка 1 од Одлуката на поинаков начин е определен кругот на семејното домаќинство од начинот што е пропишан со член 9 од Законот за станбени односи, Судот оцени дека таа не е во согласност со означената одредба од законот.

6. Со оглед на тоа, пак, што со точка II од Одлуката е предвидено таа да влезе во сила со денот на донесувањето, а не по објавувањето, Судот оцени дека таа не е во согласност со член 52 од Уставот на Република Македонија.

Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во точката 1 од оваа одлука.

У.бр. 197/91
6 мај 1992 година
Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Република
Македонија,
м-р Јордан Арсов с.р.

Објасен дел

СУДСКИ ОГЛАСИ

ОПШТИНСКИ СУД СКОПЈЕ I – СКОПЈЕ

Општинскиот суд Скопје I – Скопје објавува дека во спорот за развод на брак меѓу тужителот Минчев Ристо од Скопје и тужената Минчева Ева, со непознато место на живеење, на тужената и е поставен за привремен застапник адвокатот Нада Ангеловска од Скопје, која ќе ја застапува сè додека таа или нејзин полномошник не се појават пред судот.

Од Општинскиот суд Скопје I – Скопје, XII П бр 2147/92 (133)

Пред Општинскиот суд Скопје I – Скопје се води постапка за развод на брак по тужбата на тужителката Биљана Јакимовска од Скопје, против тужениот Тихомит Јакимовски од Скопје, со непозната адреса. На тужениот му е поставен привремен застапник, од редот на адвокатите од Скопје кој ќе го застапува сè додека тој или неговиот полномошник не се појават пред судот.

Од Општинскиот суд Скопје I – Скопје, XIV П бр 194/92 (124)

ОПШТИНСКИ СУД СКОПЈЕ II – СКОПЈЕ

Пред овој суд е заведен спор за оспорување на татковство по тужбата на тужителката Ева Цукова од Скопје сега привремено во

Берлин – СР Германија, со непозната адреса, застапувана од Никола Поленак, адвокат од Скопје, против Горги Цуков од Скопје.

Се повикува тужениот Горги Цуков да се јави во овој суд во рок од триесет дена од објавувањето на огласот или во истиот рок да ја достави својата сегашна адреса на живеење.

Доколку тужениот не се јави во рок од триесет дена, на истиот ќе му биде одреден привремен застапник кој ќе ги застапува неговите интереси пред судот.

Од Општинскиот суд Скопје II – Скопје, X П бр.1106/92 (132)

Пред овој суд се води постапка за развод на брак по тужбата на тужителката Ана Димова – Јаневска од Скопје, против тужениот Гоше Јаневски од Скопје, ул. „Тале Христов“ 3/10, сега во Шведска, со непозната адреса.

Се повикува тужениот Гоше Јаневски да се јави во рок од 30 дена во Општинскиот суд Скопје II или во истиот рок да достави точна адреса. Во спротивно, на истиот ќе му биде поставен привремен старател кој ќе ги штити неговите интереси.

Од Општинскиот суд Скопје II – Скопје, XIV П бр.734/92 (134)

ОПШТИНСКИ СУД ВО ГОСТИВАР

Пред Општинскиот суд во Гостивар се води постапка за долг по тужбата на тужителот Јакимовски Јашко од Гостивар, против Исмаили Паша од Гостивар. Вредност на спорот 300 600,00 денари.

Се повикува Исмаили Паша да се јави во Општинскиот суд во Гостивар во рок од 30 дена од објавувањето на огласот или, пак, да одреди свој полномошник кој ќе го застапува во постапката.

Доколку не се јави во определениот рок, во постапката ќе го застапува Петрески Васил, дипломиран правник од Гостивар до окончувањето на спорот.

Од Општинскиот суд во Гостивар, П бр 416/92 (126)

ОПШТИНСКИ СУД ВО ТЕТОВО

Пред овој суд се води спор за утврдување на сопственост по тужбата на тужителот Атанасовски Кирко од с. Слатина, против општина Тетово. Асим Мустафи од с. Слатина и други од Тетово. Вредност на спорот 20 000 денари.

Се повикува тужениот Асим Мустафи од с. Слатина да се јави во Општинскиот суд во Тетово во рок од 30 дена. Доколку не се јави, должен е да одреди свој полномошник. Во спротивно, судот ќе му одреди привремен старател кој ќе се грижи за неговите права и интереси во постапката до окончувањето на спорот.

Од Општинскиот суд во Тетово, П бр 420/92 (127)

Пред Општинскиот суд во Тетово се води спор за надомест на штета по тужбата на тужителот Железничко-транспортно претпријатие ДОО ЖАС „Скопје“ – Скопје, против тужениот Абдули Абдул од Тетово, сега на привремена работа во Швајцарија со непозната адреса.

Се повикува Абдули Абдула од Тетово да се јави во Општинскиот суд во Тетово во рок од 15 дена, да достави адреса или, пак, постави свој полномошник.

Во спротивно, по истекот на овој рок, судот ќе му постави привремен застапник кој ќе се грижи за неговите права во постапката.

Од Општинскиот суд во Тетово, П бр 546/92 (128)

Пред Општинскиот суд во Тетово се води спор за поништување на договор по тужбата на тужителите Зулбехари Алија и др. од с. Доброште, против тужените Зулбехари Шакир Рамадан и Зулбехари Шакир Куртиш двајцата од с. Доброште, сега на привремена работа во САД со непозната адреса.

Се повикуваат тужените да се јават во судот во рок од 30 дена од објавувањето на огласот да достават точна адреса или одредат полномошник кој ќе ги застапува во овој предмет.

По истекот на овој рок судот на тужените ќе им постави привремен застапник преку Центарот за социјални работи.

Од Општинскиот суд во Тетово, П бр 684/92 (129)

Пред Општинскиот суд во Тетово се води спор за сопственост по тужбата на тужителот Мичевски Светозар од Тетово, ул. „И.Р. Јула“ бр. 61, против тужениот Мирлевски Беланов Стојан од Тетово, ул. „Косовска“ бр. 8, сега со непознато место на живеење.

Се повикува тужениот да се јави во рок од 30 дена од објавувањето на огласот во судот, да достави точна адреса, или, да одреди полномошник кој ќе го застапува во постапката.

По истекот на овој рок судот на тужениот ќе му постави привремен застапник преку ЦСР Тетово.

Од Општинскиот суд во Тетово, П бр 664/92. (130)

Пред овој суд е во тек постапка за уредување на меѓа по предлог на предлагачот Симовски Саво од с. Гуденце – СО Тетово, против противниците Димовски Мирко и Димовски Раде двајцата од с. Гуденце, а сега на привремена работа во странство со непозната адреса.

Се повикуваат противниците Димовски Раде и Димовски Мирко да се јават во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во Општинскиот суд во Тетово, да достават адреса или да одредат полномошник. По истекот на рокот судот ќе им постави привремен застапник преку Центарот за социјални работи во Тетово.

Од Општинскиот суд во Тетово, ВПС бр. 131/91

(131)

ОПШТИНСКИ СУД ВО ТИТОВ ВЕЛЕС

Пред Општинскиот суд во Титов Велес се води спор за физичка делба по предлог на предлагачката Спаска Стефанова од с. Сирково против противникот Глигор Стефанов од Титов Велес, а сега на привремена работа во Германија. За привремен застапник на противникот Глигор Стефанов, го одреди Сашко Лазаров стручен соработник на Општинскиот суд во Титов Велес, кој ги има сите права и должности на законски застапник, се дадека противникот Глигор Стефанов или негов полномошник не се појави пред судот односно додека органот за старателство не го извести судот дека поставил старател.

Од Општинскиот суд во Титов Велес ВПП 5/92.

(125)

ЗАПИШУВАЊЕ ВО СУДСКИОТ РЕГИСТАР

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 9624/91 од 19. II. 1992 година, на регистарска влошка бр. 1-14893-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на претпријатието под фирма: Претпријатието „Еурека информатика“, Ц.О., увоз-извоз, Скопје, ул. „3 Македонска бригада“ бр. 17-а. Претпријатието е основано со акт од 23. XII. 1991 година, а основач е Татабитовски Војо од Скопје.

Дејности: 110309, 110905 090133; производство на софтверски продукти, нивно лицензирање и продажба на правото за користење; – софтверско инженерство и пласман на информатика, опрема и софтвер; – набавка, продажба и изнајмување на информатичка опрема и софтвер; – продажба на сите видови услуги за обработка на податоци, продажба на услуги за техничко одржување на информатичка опрема и софтвер; – софтверско инженерство и продажба на сите видови интелектуални услуги; – продажба на услуги за техничко одржување на информатичка опрема и софтвер; – изградба на информатичко-комуникациски систем во претпријатието; 070320 – надворешна трговија со непрехранбени производи.

Претпријатието во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица претпријатието одговара со сите свои средства.

Татабитовски Војо, работоводен орган без ограничување во надворешен трговски промет.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 9624/91. (352)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 7877/91 од 26. II. 1992 година, на регистарска влошка бр. 2-2249-0-0-0, го запиша во судскиот регистар усогласувањето на задругата со следните податоци. Градежно-занатска задруга „Градигел“, Ц.О., Скопје, ул. „Романија“ бр. 5.

Со одлука бр. 130/3 од 11. XI. 1991 година од задругата истапуваат основачите: Уневски Наумче и Мелковик Радојко од Скопје, а пристапуваат основачите Цветковски Петре, Дестани Керим и Цветковски Никола од Скопје.

Дејности: 050100, 050201, 050209, 050301, 060502, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070223, 070224, 070225, 012002, 012130, 012140, 012142, 012201, 012323, 013121, 012310, 050302.

Во правниот промет задругата истапува во свое име и за своја сметка.

За обврските во правниот промет со трети лица задругата одговара со ситот свој имот, а задругарите ограничено супсидијарно до висина на основачкиот влог.

Се запишува промената на својството на лицето овластено за застапување Богески Горѓи, в.д. директор, без ограничување, кој во иднина ќе има својство на директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 7877/91 (353)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 102 од 5 III 1992 година, на регистарска влошка бр. 1-2564-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на седиштето, дополнувањето на дејноста на претпријатието со следните податоци. Се менува седиштето на Претпријатието за промет на големо „Маком“, ц.о., Скопје, и треба да гласи ул. „Коце Металец“ бр. 102, наместо ул. „Партизански одреди“ бр. 18.

Дејноста на претпријатието се дополнува и гласи: 011390, 011527, 011799, 011941, 013400, 070131, 070150, 070227, 090121, 090131, 090133, 090139.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 102/92. (354)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 342 од 17. II 1992 година, на регистарска влошка бр. 1-14775-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на претпријатието во приватна сопственост и запишувањето право на работење во надворешен трговски промет под фирма Претпријатието за трговија и транспорт „Пајоком“, ц.о., увоз-извоз, Скопје, с. Студеничани.

Претпријатието е основано од страна на основачот Амедовски Екрем од Скопје, с. Студеничани, со акт за основање на претпријатието во приватна сопственост од 10. I. 1992 година.

Дејности. 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 060501, 060601, 110309, 110909.

Дејности во надворешно-трговско работење. 070310, 070320; – застапување и посредување на странски фирми и реекспорт, – консигнациона продажба.

Претпријатието во правниот промет истапува во свое име и за своја сметка.

За обврските настанати во правниот промет претпријатието одговара со целиот свој имот – целосна одговорност.

Лице овластено за застапување на претпријатието во внатрешен и надворешен промет е Амедовски Екрем, директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 342/92. (355)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 369/92, на регистарска влошка бр. 1-3455-0-0-0, го запиша во судскиот регистар Претпријатието за извоз увоз, застапување и посредување во надворешно-трговски промет и промет на големо „Униконмекс“, Ц.О. Скопје, ул. „Мито Хадивасилев Јасмин“ бр. 18/III-9.

Дејноста во внатрешен трговски промет се проширува со 070111, 070112, 070113, 070114, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 369/92. (737)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 3546/92, на регистарска влошка бр. 1-17382-0-0-0, го запиша во судскиот регистар Претпријатието под фирма „ПАШТРИК“ Претпријатието во мешовита сопственост, Д.О.О., Скопје за трговија на големо и мало и надворешна трговија, кеј „13 Ноември“ кула 1 сдтан 1. Скратен назив на фирмата е „Паштрик“, МЕП, Д.О.О. Скопје.

Претпријатието е основано со договор за основање на претпријатието во мешовита сопственост како друштво со ограничена одговорност, бр. 0101 од 23. II. 1992 година, а основачи се. Општествено трговското претпријатието „Паштрик“, Притишина, ул. „Дарданија“ СУ – I/1, Притишина како странски вложувач, и физичките лица: Мандаловски Никола, Кошутки Милета, Машовиќ Сабрија, Мајси Сабри, Вант Штрајк, Нешат Љута, Кемал Харедин, Неџбедин Брава, Сафет Бахтири, Сејди Хајредини, Мустафа Амети, Акиф Амети, Меџмедин Исмаил, Бибиќ Хафиз, Ранф Ковачи, Исен Мазнуми, Зоран Хаџи-Николов и Демири Зумрит.

Дејности. 060502, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070129, 070132, 070140, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070229, 070230, 070250, 070260, 110309, 110909.

Работи на наворешно-трговски промет 070310, 070320.

Неограничени овластувања; целосна одговорност со сите средства со кои располага претпријатието. Лице овластено за застапување во домашниот и надворешниот трговски промет е Никола Мандаловски, директор на претпријатието, со неограничени овластувања.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 3546/92 (743)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 5673 од 24 XII. 1990 година, на регистарска влошка бр. 2-2030-0-0-0, го запиша во судскиот регистар усогласувањето со Законот за задругите на Земјоделската задруга „Манастирска“, Ц.О., с. Манастирец, Кавадарци, под фирма Земјоделска задруга „Манастирска“, Ц.О. с. Манастирец, Кавадарци.

Задругата е основана со одлука на основачкото собрание бр. 3/58 од 30 VIII. 1985 година. Основачи Дојков Горѓи, Јованов Љаже, Колев Здравко, Цветков Бошко, Колев Ласко, Павлов Јован, Дојков Стојан, Бинов Орце, Колев Киро, Митревски Добре од Манастирец, Илов Димитар од Кавадарци, Алексиќ Драгољуб од с. Росоман, Панов Стево с. Камен Дол, Соколов Љаже, с. Манастирец, Темелкова Милка, с. Манастирец, Гинева Николина и Бинова Оливера, Кавадарци.

Дејности. 020110 – полјоделство, 020120 – овоштарство, 020130 – лозарство, 020140 – сточарство, градинарство, пчеларство, 02020 – земјоделски услуги, 020201 – земјоделски услуги од растително производство, набавка и продажба на респроматеријали за земјоделски машини и орудија за работа за потребите на задругата, здружението земјоделци, индивидуалните производители кооперанти на сите видови индустриска стока за широка потрошувачка, откуп и промет на сите видови земјоделски производи, жина стока, сточни производи од задругарите, кооперантите и индивидуалните производители, преработка и доработка на земјоделски и сточарски производи, откуп и пласман на техничко огревно дрво и градежни материјали, други дејности од малото стопанство, тително-кредитно работење, откуп и промет на сите видови на земјоделски и сточарски производи на отворен пазар на територијата на СФРЈ; 07022 – трговија на големо на прехранбени производи, 070222 – сурова кожа, волна и сл. 070223 – метална и електротехничка стока, 070224 – градежен, санитарен и инсталацион материјал, 070250 – трговија на големо на мешовита стока, 070230 – трговија на големо со возила, делови и прибор, 070111 – жита и мелнички производи, 070112 –

зеленчук, овошје и преработки, 070114 – разни животни продукти и производи за домашни потреби, 070113 – месо, живина риба и месни преработки, 070211 – житни мелнички производи, 070212 – зеленчук, овошје и преработки, 070213 – алкохолни пијалаци, 070214 – добиток и живина, 070132 – трговија со друга мешовита стока, 070260 – трговија на големо со индустриски отпадоци, откуп и промет на стоки од црна и обоена металургија и секундарни сировини, 080190 – други угостителски услуги, бифеа, барови, кафеани.

Во правниот промет со трети лица задругата истапува во свое име и за своја сметка

Во правниот промет со трети лица за своите обврски задругата одговара со сите свои средства

Лице овластено за застапување на задругата е Темков Љупчо од Кавадарци, директор, без ограничување

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег бр 5673/90. (361)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 9864/91 од 7.П.1992 година, на регистарска влошка бр. 1-14798-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на претпријатието под фирма „Слафанка Промет“ – Трговско претпријатие на големо и мало, увоз-извоз, ц.о. – Скопје, ул. „Лука Геров“ бр. 7.

Претпријатието е основано со акт за основање од 25.ХП.1991 година од основачите: Рајковиќ Македонка од Скопје, ул. „Лука Геров“ бр. 7, л.к. бр. 1078670, м.бр. 0905965455097 – СВР – Скопје и Рајковиќ Зоран од Скопје, ул. „Лука Геров“ бр. 7, л.к. 1039431, м.бр. 1210961710527 – СВР – Скопје.

Дејности: 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070227, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 110303, 110309, 110903, 070310, 070320.

Во правниот промет со трети лица претпријатието настапува во свое име и за своја сметка.

За обврските сторени при работењето со трети лица претпријатието одговара со сите свои средства – целосна одговорност

Лице овластено за застапување на претпријатието во внатрешниот и надворешниот-трговски промет е Рајковиќ Македонка, директор, без ограничување

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег бр 9864/91 (412)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 1373 од 12.П.1992 година, на регистарска влошка бр. 1-16356-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето претпријатие во приватна сопственост и запишувањето право за вршење надворешно-трговски промет, под фирма: Претпријатие за производство, услуги и промет „Кис-Ком“, експорт-импорт, д.о.о., Кавадарци, ул. „Киро Крстев“ бр. 1

Претпријатието е основано со акт за основање од 7.П.1992 година, а основач е Слободан Дојчинов од Кавадарци.

Дејности: 020130, 020201, 060502, 080121, 080129, 080190, 110401, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 070310, 070320

Во правниот промет со трети лица претпријатието има неограничени овластувања. За обврските кон трети лица претпријатието одговара со целиот имот. Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешниот промет е Слободан Дојчинов, директор, со неограничени овластувања

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег бр. 1373/92 (413)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег бр 10722/91, на регистарска влошка бр. 1-16726-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на претпријатието во приватна сопственост и запишувањето на правото за вршење работи во приватна сопственост во надворешно-трговски промет под фирма Претпријатие за трговија на мало и големо „Хисар Комерц“, Ц.О., експорт-импорт, Скопје

Претпријатието е основано со акт за основање од 19.ХП.1991 година, а основач е Владо Поповски

Дејности: 07011, 070111, 070112, 070113, 070114, 07012, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070129, 070131, 070140, 070150, 07021, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 07022, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070227, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 050100, 050302, 110309.

Дејности во надворешно-трговско работење: 070310, 070320; посредување во надворешно-трговскиот промет, застапување во надворешно-трговски промет со странски фирми; продажба на странска стока и консигнација; малограничен промет со Албанија, Бугарија, и Грција, изведување работи во странство

Во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка. За обврските сторени во правниот промет со трети лица одговара со сите свои средства

Лице овластено за застапување во внатрешно и надворешно-трговско работење е Владо Поповски, директор, без ограничување.

Од окружниот стопански суд во Скопје, Срег бр 10722/91. (711)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег бр. 2128/92, на регистарска влошка бр. 1-4958-0-0-0, го запиша во судскиот регистар пристапувањето на основач кон Претпријатието за внатрешна

и надворешна трговија, угостителство и туризам, „Скоперт-комерц“, Ц.О., експорт-импорт, Скопје, ул. „Анкарска“ 23.

Во претпријатието пристапува нов основач Ристевски Зоран од Скопје со одлука од 31.П.1992 година

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег бр. 2128/92 (712)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег бр. 550 од 14.П.1992 година, на регистарска влошка бр. 1-17983-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на претпријатието во приватна сопственост како д.о.о. и запишување право на вршење работи во надворешно-трговски промет под фирма. Претпријатие за услуги, производство, внатрешен и надворешен трговски промет на големо и мало „Херцпром“, Д.О.О., увоз-извоз, Скопје, ул. „Тодор Чангов“ бр. 5/5

Скратен назив на фирмата гласи: ПУПТ „Херцпром“, Д.О.О., увоз-извоз, Скопје

Претпријатието е основано со одлука за основање бр. 1 од 17.П.1992 година, а основач е Благоја Груевски

Дејности: 011721, 011722, 011723, 012421, 012623, 013021, 013022, 013121, 050301, 060501, 060502, 060503, 060601, 060602, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 080190, 090131, 090132, 090133, 090139, 090181, 090209, 110301, 110302, 110303, 110309, 110402, 110403, 110404, 110902, 110903, 110905, 110909; шпедиција, умножување; адирсирање. фото и други копии, застапување како приватна пракса (освен адвокатура) и др

Дејност во надворешно-трговски промет 070310 – надворешна трговија со прехранбени производи; 070320 – надворешна трговија со непрехранбени производи, меѓународен превоз на патници, меѓународен превоз на стока; меѓународна шпедиција, посредување, застапување, рекспорт; консигнација

Во правниот промет со трети лица претпријатието истапува во свое име и за своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица претпријатието одговара со целокупниот свој имот

Лице овластено за застапување во внатрешен и надворешен трговски промет е Благоја Груевски, директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег бр 550/92 (706)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 3181/92, на регистарска влошка бр. 1-17612-0-0-0, го запиша во судскиот регистар Приватното претпријатие за превоз, услуги, трговија увоз и извоз „Транс-Инекс“ Ц.О., Скопје, ул. „Љуба Ивановиќ“ бр. 10-а. Скратен назив на фирмата е: „Транс-Инекс“, Ц.О., Скопје.

Претпријатието е основано со акт за основање бр. 01-01 од 20.П.1992 година, а основач е Зоран Аритоновиќ од Скопје.

Дејности: 011320, 020302, 050301, 050302, 060501, 060502, 060503, 060601, 060602, 0701, 07011, 070111, 070112, 070113, 070114, 07012, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 07013, 070131, 070132, 070140, 070150, 0702, 07021, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 07022, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070227, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 08012, 080121, 080122, 080129, 090121, 090140, 090171, 090172, 090179, 090209, 1103, 110301, 110302, 110303, 110304, 110309, 110902, 0703, 070310 и 070320.

Претпријатието во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка

За обврските во правниот промет претпријатието одговара со сите свои средства – целосна одговорност, Ц.О.

Лице овластено за застапување во внатрешното и надворешното трговско работење е Зоран Аритоновиќ, директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 3181/92. (735)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 10460/91 на регистарска влошка бр. 1-17858-0-0-0, го запиша во судскиот регистар. Претпријатието за производство, промет и услуги на големо и мало „ДЖ – КОМПАНИ“ Ц.О., увоз-извоз Скопје, со седиште: на ул. „Горги Канчев“ бр. 38, Скопје.

Основач е: Жаклина Талевска од Скопје, ул. „Тодор Чангов“ – 22, бр. 14. Дејности: 0701, 07011, 070111, 070112, 070113, 070114, 07012, 070214, 070212, 070213, 070214, 070216, 070217, 070218, 070215, 070219, 070232, 070240, 0702, 07021, 070211, 070212, 070200, 070213, 070219, 07022, 070221, 070222, 070224, 013042, 070225, 070226, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 013050, 060503, 080201, 080202, 080129, 080190, 011311, 011315, 013021, 011390, 0126, 012521, 012522, 012613, 012615, 1103, 013111, 110309, 110909, 05030, 050302, 013041, 020202, 0703, 070310 и 070320.

Во правниот промет со трети лица претпријатието истапува во свое име и за своја сметка. За обврските во правниот промет со трети лица претпријатието одговара со сите свои средства целосно.

Лице овластено за застапување е Жаклина Талевска, директор, без ограничување. Лице овластено за застапување во надворешно трговскиот промет е Жаклина Талевска, директор, без ограничување

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 10460/91 (736)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег бр. 3901/92, на регистарска влошка бр. 1-18381-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на Друштво во мешовита сопственост за продажба на минерална вода и безалкохолни пијалаци „Књаз Милош“ – Комерц во мешовита сопственост, со седиште во Скопје, ул. „821“ бр 3. Основачи на друштвото се: О.П. „Књаз Милош“ Буковичка Бања – Арангеловац, и Благој Данилов, Драги Смилевски, Драган Крстевски, Благоја Величовски, Милан Саздовски, Елез Иконом, Цавид Редени, Благоја Петрушев и Марија Кокановиќ сите од Скопје. Друштвото ќе ги врши следните дејности:

07011 – трговија на мало со прехранбени производи;
07021 – продажба на минерална вода и безалкохолни пијалаци, трговија на прехранбени производи;
07022 – трговија на големо со прехранбени производи;
070310 – надворешна трговија со прехранбени производи;
070320 – надворешна трговија со непрехранбени производи.

Во правниот промет со трети лица друштвото истапува во свое име и за своја сметка без ограничување. Во правниот промет со трети лица друштвото одговара со сите свои средства, целосна одговорност.

Директор на друштвото е Благој Данилов со неограничени овластувања при застапувањето до 50.000,00 денари на располагање, над овој износ при застапувањето само врз основа на писмено овластување од директорот.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 3901/92 (875)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 895/92 на регистарска влошка бр. 1-15712-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на претпријатието во приватна сопственост „ИНТЕРИНА“ – Друштво со ограничена одговорност за трговија и услуги, Скопје, Градски трговски центар, кула III/7. Скратен назив: „ИНТЕРИНА“, д.о.о. – Скопје.

Друштвото е основано со договор од 20.XII.1991 година, а основач е ИНА-ИНДУСТРИЈА ЗА НАФТА ц.о., Загреб, авенија „Вуковар“ бр. 78.

Дејности: производство, пренос и дистрибуција на плин: 070240, 070150, 060201, 060301, 060502, 060503, 060700, 060801, 060802, 060803, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070132, 070140, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070223, 070221, 070222, 070224, 070225, 070226, 070229, 070230, 070250, 070260; техничка опрема и резервни делови, алат, прибор, репродукционен потрошен материјал за обезбедување на производството, занаетчиството, инфраструктурните и услужните дејности; метални, влечени и ковани производи на црната и обоената металургија, садеи металуршка опрема и алат, вештачки губрива, семенска стока, саден материјал и средства за заштита на растенијата и добитокот, производи за спорт, лов, риболов и кампирање, производи од гума, каучук и пластични маси, електротехнички и електронски апарати, радио и ТВ апарати, машини, делови и прибор, производи, опрема и прибор наменет за лична заштита при работа, цивилна противпожарна заштита и ОНО, парфимерски и козметички производи, дрогериска стока, книги и музикални, дистрибуција на дневни, периодични и повремени весници, списанија и други слични списи, галантерија, бижутерија, стока за саеми и играчки; складирање на стоки во транспортни и други складишта, превоз на плин во садови под притисок, изнајмување на подвижни и неподвижни садови за плин, складирање, полнење, пресишување и вршење проби под притисок, превоз на нафта и нејзини деривати, плин и петрохемиски производи, услуги на претовар во пристаништа, занаетиски услуги и поправки, чистење на резервоари, одржување и сервисирање на постројки на бензинските станици, миење на возила, подмачкување и подготвување на возила за технички преглед и заштита од корозија, како и други занаетиски услуги, монтажа, одржување и сервисирање на плински инсталации и броила, 080201, 080202, 090122, 110301, 110303, 110309, 110909, 070310, 070320; електрични машини, уреди и опрема и електротехнички материјал и расветни тела, кожа, седларски и ременарски производи и прибор, агенциски услуги во транспортот, шпедиција, посредување и застапување во прометот на стоки и услуги, складирање, поморско-технички услуги на море и крајбрежни и други услуги во врска со меѓународниот транспорт, пристанишни и аеродромски услуги, работи за договорена контрола на квалитетот и квантитетот на стоката, снабдување на странски авиони на домашни аеродроми, нафта и нафтни деривати, уља и масти, петрохемиски производи

Друштвото во внатрешното и надворешното трговско работење ќе го застапува директорот неограничено.
За вршител на должноста директор е именуван Нусрет Хаџиу.
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 895/92. (730)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег бр. 946/92 на регистарска влошка бр. 1-16117-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на претпријатието во приватна сопственост и запишување на правото за надворешно-трговско работење под фирмата. Претпријатието за градежништво, инженеринг и трговија на големо и мало „Економик-Тренд“, ц.о., експорт-импорт – Скопје, ул. „Ф. Рузвелт“ бр. 5/3-5

Претпријатието е основано со Договор, а основачи се Иро Сервини и Александар Сервини од Скопје.

Дејности: 050100, 050201, 050209, 050301, 050302, 110402, 110403, 110404, 110620, 07011, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132,

070140, 070150, 07021, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 07022, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070227, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 060502, 060503, 030003, 110310, 110309, 110303, 110903, 110909, надворешно-трговско работење. 070310, 070320 посредување и застапување во прометот со стоки и услуги, реекспорт, изведување инвестициони работи во странство, услуги на меѓународниот транспорт на стоки, консигнациона продажба, малограничен промет со Албанија, Бугарија и Грција.

Претпријатието во правниот промет се трети лица истапува во свое име и за своја сметка. За обврските сторени во правниот промет претпријатието одговара со сите свои средства.

Лице овластено за застапување во внатрешното и надворешното трговско работење е Иро Сервини, директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 946/92.

(960)

Окружниот стопански суд во Битола, со решението Срег. бр. 1971/91 на регистарска влошка бр. 1-3281, го запиша во судскиот регистар основањето на Мешовитото претпријатието за трговија на големо и мало, услуги и производство „Интеркорп“ експорт-импорт Битола, д.о.о.п.о. Седиште-Битола ул. „ЈНА“ бр. 18/1

Основачи: Еролрон пту Лимитид-Сиднеј, Австралија и П.П. „Интеркорп“-Битола.

Дејности: 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070150, 01941, 013030, 013041, 050100, 050300, 050201, 060502, 060503, 080111, 080112, 080113, 080119, 080121, 080129, 080190, 090181, 090189, 110309, 110302, 110611, 110620, 110909, 070310, 070320, посредување и застапување во прометот на стоки и услуги, продажба на странски стоки консигнациона складови, продажба на стоки од слободни царински продавници, услуги на меѓународен транспорт на стоки и патници, угостителски и туристички услуги, услуги на факторинг, меѓународна шпедиција, агенциски услуги во транспортот, услуги на складирање на стоки, изведување на инвестициони работи во странство и отстапување на инвестициони работи на странско лице во Југославија и услуги на истражување и давање на информации и знаење во стопанството и др.

Мешовитото претпријатието во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка-полна овластувања и одговара со целиот овој имот-полна одговорност.

Лице овластено за застапување е Трајче Спировски

Од Окружниот стопански суд во Битола, Срег. бр. 1971/91.

(961)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 1298/92 на регистарска влошка бр. 1-16329-0-0-0 го запиша во судскиот регистар следното. Претпријатието за трговија на големо и мало, увоз –извоз и книговодствени услуги „Биро-Комерц“, Ц.О., Скопје, ул. „Александар Мартушков“ 33.

Дејности: 070211, 070212, 070213, 070219, 07022, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070230, 070250, 070260, 110909, 110303, 110309, 110903, 011390, 012612, 012622, 012621, 012699, 070113, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070132, 070140, 07021, 070111, 070112, 070310, 070320.

Претпријатието во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет претпријатието одговара со сите свои средства.

Лице овластено за застапување во внатрешно и надворешно трговско работење е Марија Стојанова, директор на претпријатието со неограничено овластување

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 1298/92

(962)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег бр. 4696/92 на регистарска влошка бр. 1-18362-0-0-0 го запиша во судскиот регистар следното. Штедно-кредитна организација „Екко банк“ д.о.о. – Скопје, ул. „Васил Горгов“ 66

Штедно-кредитната организација како д.о.о. е основана со договор бр. 01-01 од 15.IV 1992 година, а основачи се Ердун Меккиќ од Скопје ул. „Дурмиторска“ бр. 3-6 и Братислав Антиќ од Скопје, бул. „АВНОЈ“ бр. 60/2-12

110109 други финансиски организации, штедно-кредитна организација примаме односно собирање на парични депозити (депозитни работи), собирање на средства од граѓани, граѓански правни лица, самостојни претприемачи без својство на правни лица во вид на штедни влогови и депозити по тековни сметки, жиро-сметки и други банкарски работи со граѓаните, собирање орочени парични депозити, емисија на хартии од вредност со цел за прибирање на слободни парични средства, собирање на други орочени наменски и ненаменски депозити од правни и физички лица, а од основачите слободни средства и обавување на работи од платниот промет за нивна сметка.

– земање кредити во склад со Законот и давање на кредити (кредитни работи) од собраните средства на парични депозити од кредити и тоа на: граѓаните за унапредување на нивната дејност, за купување и надградба на станови, за набавка на стока за широка потрошувачка и за други потреби на граѓаните, основачите за репродукциони

потреби во малото стопанство, станбено комунална изградба, за потребите на станбената изградба, купување на мениџи и чекови (дисконтни работи)

- обавување на платен промет во земјата во име и за сметка на своите основачи и комитенти;
- водење на жиро и тековни сметки на граѓаните и обавување во платниот промет во врска со тие работи;
- обавување на комисиони работи;
- обавување на консалтинг работи од доменот на своето работење;
- менувачки работи.

Организацијата во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка, – за обврските преземени во правниот промет со трети лица одговара целиот свој имот;

– Ердун Мехиќ, в.д. директор, без ограничување;

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 4696/92

(963)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 3095/92 на регистарска влошка бр. 1-18175-0-0-0, го запиша во судскиот регистар следното: „Еми“ Претпријатие за трговија на големо и мало увоз-извоз, Ц.О., Скопје, ул. „Трифун Хаџијанев“ бр. 3/41.

Претпријатието е основано со одлука за основање на 11.III.1992 година, а основач Елена Органдиева од Скопје.

Дејности: 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070128, 070129, 07013, 070132, 07022, 070223, 070224, 070226, 07025, 070250, 011710, 011721, 011722, 011723, 011724, 011729, 011741, 090132, 110403, 110404, 110905, 110909, 110401, 110402, 110309.

Настапува во свое име и за своја сметка.

Лице овластено за застапување во внатрешен и надворешен промет е Елена Органдиева од Скопје, директор со неограничено овластување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 3095/92.

(964)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 4521/92 г на регистарска влошка бр. 1-18486-0-0-0, го запиша во судскиот регистар Трговското претпријатие на големо и мало „Маго“, Ц.О., Експорт-Импорт, Скопје, ул. „Трифун Хаџијанев“ бр.10/1-1.

Основач Горан Лулически од Скопје, ул. „Трифун Хаџијанев“ бр. 10/1-1

Дејности: 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 070310, 070320

Во правниот промет со трети лица претпријатието настапува во свое име и за своја сметка

За обврските сторени во правниот промет со трети лица, претпријатието одговара со целиот свој имот

Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешниот трговски промет е Горан Лулически, директор, без ограничување

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 4521/92

(965)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег.бр. 1447 од 19.III 1991 година, на регистарска влошка бр. 1-8959-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на приватното претпријатие за градежништво и трговија со право на работа и во надворешниот трговски промет под фирма „Елмин Комерц“, П.О., с. Пласница, Македонски Брод.

Во внатрешниот и во надворешниот трговски промет претпријатието ќе го претставува директорот, Јаски Мукрем, со неограничено овластување, кој познава германски и турски јазик.

Дејности: 012002 – производство на чакал и песок, 0130401 – колесе добиток; 020140 – сточарство; 020201 – земјоделски услуги од растително потекло, 050201 – високоградба; 050301 – нискоградба-изградба на сообраќајни објекти; 050209 – изградба на останатите објекти од ниска градба; 050301 – поставување, поправка и одржување на градежни инсталации, 050302 – завршни и занаетски работи извршени за изградба на нови и одржување постојни станбени објекти, 060502 – превоз на стоки за патен сообраќај; 070111 – леб, печиво, млеко и млечни производи; 070122 – зеленчук, овошје, откуп и преработки, 070133 – месо, живина и месни производи, 070114-разни животни продукти, 070121-текстил и конфекција, 070122 – метална и електротехничка стока; 070123 – бои, лакови, хемикалии, 070129 – тутун и останати непрехрамбени производи, 070132 – друга трговија со непрехрамбени производи, 070140 – трговија на мало со возила и делови, 070211 – жита и мелнички производи, 070212 – зеленчук, овошје, и преработки, 070213 – алкохолни пијалаци; 070214 – стока и живина, 070219 – разни животни намирници и производи за домашна употреба, 070221 – текстил и конфекција, 070222 – сурова кожа, волна и друго, 070223 – метална и електротехничка стока; 070224 – градежен, санитарен и инсталационен материјал, 070225 – хемиски производи, бои и лакови, 070229 – тутун и други непрехрамбени производи, 070230 – трговија на големо со возила и делови, 070250 – трговија на големо со мешовити стока, 080202 – туристички бирсо, 110309 – неспомнати услуги во областа на прометот

Дејноста на претпријатието во надворешниот трговски промет е 070310 – надворешна трговија со прехрамбени производи, 070320 – надворешна трговија со непрехрамбени производи, Вршење на градежни услуги во странство Потполно овластување, потполна одговорност

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 1447/91

(218)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 8392/91 од 11.II.1992 година, на регистарска влошка бр. 1-14588-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на приватното претпријатие под фирма: Претпријатие за трговија на големо и мало со надворешно-трговски промет „Таскокомерц“ Ц.О., Нов Дојран општина Гевгелија

Претпријатието е основано од лицето Стојче Тасев од Нов Дојран.

Дејности: 0711 – леб, печиво, млеко, и млечни производи, 070112 – зеленчук, овошје и преработки, 070113 – месо, живина, риба и месни преработки, 070114 – разни животни намирници, алкохолни пијалаци и производи, 070121 – текстил и конфекција; 070122 – обувки, кожа, гума и пластика; 070123 – метална и електротехничка стока; 070124 – огрев и градежен материјал, 070125 – мебел; 070126 – керамика, стакло и порцелан, 070127 – бои лакови, хемикалии, 070128 – книги, канцелариски материјал и прибор, 070129 тутун и останати прехрамбени производи, 070132 – друга трговија со мешовити стоки, 070140 – трговија на мало со возила и делови; 070150 – трговија на мало со нафтени деривати; 070211 – житарици и млечни производи; 070214 – добиток и живина, 070221 – текстил и конфекција; 070222 сурова кожа, волна и слично; 070223 – метална и електротехничка стока; 070224 – градежен, санитарен и инсталационен материјал, 070225 – хемиски производи, бои и лакови, 070226 – хартија, канцелариски материјал и прибор; 070227 – лекови и санитариски материјал; 070229 – тутун и други непрехрамбени производи; 070240 – трговија на големи со нафтни деривати; 070250 – трговија на големо со мешовити стоки; 070260 – трговија на големо со индустриски отпадоци; 110309 – посредничтво вршење комисиони работи во областа на прометот.

Во надворешно трговскиот промет: 070310 – надворешна трговија со прехрамбени производи; 070320 – надворешна трговија со непрехрамбени производи.

Претпријатието во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет претпријатието одговара со сите свои средства.

Лице овластено за застапување во внатрешно надворешен трговски промет е Стојче Тасев, директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег.бр. 8392/91.

(219)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег.бр.9092/91 од 28.II.1992 година, на регистарска влошка бр. 1-14177-0-0-0 го запиша во судски регистар основањето на претпријатието во приватна сопственост под фирма: Трговско претпријатие за внатрешен и надворешен промет на големо и мало „Запад-Комерц“ Ц.О., Скопје, ул. „Жењевска“ бр. 17 (Општина Карпош) Скопје.

Претпријатието е основано со акт за основање од 11.XII.1991 година а основач е Бужаровска Гурѓа од Скопје

Дејности: 0711, леб, бело печиво, млеко и млечни производи, 070112 – зеленчук, овошје и преработка, 070114 – месо, живина, риба и месни преработки, 070114 – разни животни продукти, алкохолни пијалаци и производи за домашни потреби, 070121 – текстил и конфекција, 070122 – обувки, кожа гума и пластика, 070123 – метални и електротехнички стоки, 070124 – огрев, градежен материјал, 070125 – мебел, 070128 – книги, канцелариски материјал и прибор, 070129 – тутун и други непрехрамбени производи, 070131 – стакло; 070131 – стокони куќи; 070132 – друга трговија на мало со мешовити стоки, 070140 – трговија на мало со возила и делови, 070150 – трговија на мало со нафтни деривати, 070221 – жита и мелнички производи, 070212 – зеленчук, овошје и преработки, 070213 алкохолни пијалаци, 070214 – добиток и живина; 070215 – разни животни продукти и производи за домашни потреби, 070221 – текстил и конфекција, 070222 – сурова кожа и слично, 070223 – метални и електротехнички стоки, 070224 – градежен и санитарен и инсталационен материјал, 070225 – хемиски производи, бои и лакови, 070226 – хартија канцелариски материјал и прибор, 070250 – трговија на големо со мешовити стоки, 070260 – трговија на големо со индустриски стоки, 1103098 – неспомнати услуги во прометот, 070909 – останати неспомнати услуги

Дејности во надворешно-трговскиот промет 070310 – надворешна трговија со прехрамбени производи, 070320 – надворешна трговија со непрехрамбени производи Посредува и застапува во прометот со стоки и услуги, малограѓански промет со: Грција, Албанија, Италија, Австрија, Швајцарија, Унгарија, Германија, Бугарија и др

Претпријатието во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка

За обврските сторени во прометот со трети лица претпријатието одговара со сите свои средства, целосно (11 О)

Лице овластено за застапување на претпријатието во внатрешниот и надворешниот промет е Бужаровска Гурѓа, раководен орган, директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 9092/91

(220)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег.бр.1986 од 27.II.1992 година, на регистарска влошка бр. 1-670-0-0-0, го запиша во судскиот регистар проширувањето на дејноста во внатрешно и надворешно трговски промет со следните податоци. Акционерско друштво „Тутун“ за надворешна и внатрешна трговија, ц.о., Скопје, „Кочо Рацин“ бр. 97

Дејностите во внатрешниот промет се прошируваат со 110109

Дејностите во надворешен трговски промет се прошируваат со слободни царински продавници

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 1986/92

(224)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег.бр.8765/91 од 27.1.1992 година, на регистарска влошка бр. 2-9280-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Станбената задруга „Наш стан“, ц о, Кичево, ул. „29-ти Ноември“ бр.19.

Се брише досегашниот застапник Николовски Александар, директор, а се запишува Горѓиоски Бошко, директор, без ограничување за застапување во внатрешниот промет

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег.бр 8765/91. (225)

СТЕЧАЈНИ ПОСТАПКИ

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението на овој суд СТ бр 841/91 од 3 III 1992 година, е отворена стечајна постапка над ПТП „Техноимпекс“ Скопје.

За стечаен судија се именува Мирјана Немет судија на овој суд. За стечаен управник се определува Сајков Томислав дипл. економист од Скопје, ул. „Добромир Хрст“ бр 8, тел. 215-070.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на Република Македонија“, до стечајниот совет на овој суд со пријави во 2 примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите кон стечајниот должник без одлагање. Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на доверителите на стечајниот должник на 25 VI 1992 година, во 8,30 часот, во соба бр 60а, во овој суд.

Од Окружниот стопански суд во Скопје

(958)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението на овој суд СТ бр 1640/91 од 12 III 1992 година, отвори стечајна постапка над Приватното претпријатие „Сопот комерц“ од с. Сопот, Кавдарци

За стечаен судија се именува Рина Андревска, судија на овој суд. За стечаен управник се определува Диме Боцев, од Кавдарци, ул. „Киро Крстев“ бр 9. Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на Република Македонија“ до стечајниот совет на овој суд со пријави во два примероци со докази.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите кон стечајниот должник без одлагање. Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на доверителите на стечајниот должник на 8 VII 1992 година, во 9,00 часот, во соба бр 81, на овој суд

Од Окружниот стопански суд во Скопје

(957)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението СТ бр 170/91 од 17 IV 1992 година, отвори стечајна постапка над Претпријатието „Интертранс – Комерц“ – Неготино

За стечаен судија се именува Лилјана Саждова, судија на овој суд. За стечаен управник се определува Илија Тодорчев од Неготино, вработен во „Антигона“ транс – Неготино. Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службениот весник на Република Македонија“ до стечајниот совет при овој суд со пријави во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите кон стечајниот должник без одлагање.

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на стечајниот должник на 7 VII 1992 година, во 8,40 часот, во соба бр. 60а, во овој суд

Од Окружниот стопански суд во Скопје

(959)

Окружниот стопански суд во Битола, со решение СТ бр. 235/91 од 30 III 1992 година, отвори стечајна постапка над ОП „Мегал“ – Прилеп и за стечаен судија го определи судијата Коста Споа, а за стечаен управител Горѓија Горѓиоски, дипл. ек од Прилеп, ул. „Горе Горески“ бр. 4. Со оглас објавен на огласната табла на судот на 30 III 1992 година ги повика доверителите да ги пријават своите побарувања на стечајниот совет со поднесок во два примероци со докази, таксирани со уплата од 100,00 денари на сметка 40100-840-033-3338 за судски такси со прилог вирмански налог дека е уплатена таксата во рок од 30 дена од објавувањето на огласот за отворањето на стечајната постапка во „Службен весник на Република Македонија“, кои ќе се испитаат на 22 VI 1992 година во 10 часот во овој суд, а должниците неопходно да ги измират своите долгови

Од Окружниот стопански суд во Битола

(503)

СОДРЖИНА

	Страна
684 Одлука за помилување на осудени лица	589
685 Одлука за утирдување на начинот и обемот за вршење малограничен стокан промет помеѓу Република Македонија и Република Албанија во 1992 година	589
686 Одлука за утирдување на начинот и обемот за вршење малограничен стокан промет помеѓу Република Македонија и Република Бугарија во 1992 година	590
687 Решение за давање согласност за назначување виши	590

688.	Републички и републички санитарни и здравствени инспектори во Републичкиот санитарен и здравствен инспекторат	591
689.	Решение за разрешување од должноста советник на претседателот на Републичкиот комитет за труд, здравство и социјална политика	591
690.	Решение за давање согласност за назначување инспектори за патен сообраќај во подрачните организациони единици на Министерството за урбанизам, градежништво, сообраќај и екологија	591
691.	Решение за давање согласност за повторно назначување републички санитарни и здравствени инспектори во Републичкиот санитарен и здравствен инспекторат	592
692.	Решение за давање согласност за назначување виши републички пазарни инспектори и републички инспектори во Републичкиот пазарен инспекторат	592
693.	Решение за назначување советник на министерот за стопанство	593
694.	Решение за назначување потсекретар во Министерството за наука	593
695.	Решение за назначување помошник на министерот за наука	593
696.	Решение за назначување советник на министерот за наука	593
697.	Решение за назначување советник на министерот за наука	593
698.	Решение за назначување советник на министерот за наука	593
699.	Решение за назначување советник во Владата на Република Македонија	594
700.	Решение за назначување помошник на министерот за стопанство	594
701.	Решение за назначување потсекретар во Министерството за труд и социјална политика	594
702.	Решение за давање согласност на Одлуката за именување директор на Зоолошката градина „Скопје“ Скопје	594
703.	Решение за давање согласност на Одлуката за именување индивидуален работодавен орган на ООЗТ ЦОУ „Коле Канински“ – Битола	594
704.	Решение за давање согласност на Одлуката за именување индивидуален работодавен орган на ЦОУ „Јирпа“ с. Отла – Куманово	594
705.	Решение за давање согласност на Одлуката за именување индивидуален работодавен орган на РО ОУ „Братство-Единство“ – Охрид	595
706.	Решение за давање согласност на Одлуката за именување индивидуален работодавен орган на РО ЦОУ „Кочо Рацин“ – Охрид	595
707.	Решение за давање согласност на Одлуката за именување индивидуален работодавен орган на РО ЦОУ „Дебница“ с. Белчишта – Охрид	595
708.	Решение за давање согласност на Одлуката за именување индивидуален работодавен орган на РО ОУ „Христо Узунов“ – Охрид	595
709.	Решение за давање согласност на Одлуката за именување индивидуален работодавен орган на РО ЦОУ „Паум Охридски“ с. Пештани, Охрид	595
710.	Решение за давање согласност на Одлуката за именување индивидуален работодавен орган на РО ЦОУ „Гоце Делчев“ с. Косел, Охрид	595
711.	Решение за давање согласност на Одлуката за именување индивидуален работодавен орган на ООЗТ ЦОУ „Бопко Буха“ с. Глумово, Скопје	596
712.	Решение за давање согласност на Одлуката за именување индивидуален работодавен орган на ОУ „Влазрими“ с. Доброште – Тетово	596
713.	Решение за давање согласност на Одлуката за именување индивидуален работодавен орган на ЦОУ „Герас Цунев“ с. Просениково, Струмица	596
714.	Решение за давање согласност на Одлуката за именување индивидуален работодавен орган на ЦОУ „Сандо Масев“ – Струмица	596
715.	Решение за недавање согласност на Одлуката за именување индивидуален работодавен орган на УСО „Коле Неделковски“ – Титов Велес	596
716.	Решение за давање согласност на Одлуката за именување индивидуален работодавен орган на Општинската матична библиотека „Благој Јанков – Мучто“ – Струмица	596
717.	Упатство за начинот на плаќање на обврската при патување во странство	597
718.	Одлука за измени и дополнување на Одлуката за начинот на вршење на менувачки работи, одобрување на авансот и пренос на депозит на сметките на Народната банка на Република Македонија	598
719.	Одлука на Уставниот суд на Македонија, У бр 197/91 од 6 мај 1992 година	598